

ПРИЗНАВАМ И ОБВИНУВАМ

Признавам дека мојот син како припадник на АРМ во 2001 година учествуваше во војната за заштита на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Дали денес и за тие бранители треба да бараме амнестија?!

Доволно ми е јасно дека амнестија му се дава на оној кој го кршел законот, а не на оној кој ги бранел законот и редот. Таква амнестија каква што денес се бара за бранителите "лавови" е најголем срам за нив, за нивните семејства и за потомците, како и за целиот македонски народ. Сите тие со Декрет на претседателот треба да бидат рехабилитирани за неправдите и за страдањата низ кои минаа кога влегоа во војна и потоа кога "си игравме војна".

Денес почнува лов на луѓе и тоа само на Македонци, поради нивното активно учество во одбраната на земјата. За нас Македонците имало и полоши времиња, но никогаш и поподли. Секое време си бара свои измеќари, кои секогаш се позиционирани на погрешната страна на историјата.

"Сеансите" на Кале и на Голи Оток, потоа егзекуцијата на Диме Поштарот продолжува со Љубе Бошкоски и со бранителите "лавови".

Секој претседател ќе го жртвува мирот за да ја зачува нацијата. Но, за мирот во Македонија се жртвува нејзиниот опстанок. Борисовата амнестија и Бранковата коалиција со терористите ги направи залудни и безвредни изгубените животи на борците за одбрана на Македонија.

Со случајот "Раштански лозја", Бранко Црвенковски и Хари Костов го урнаа националниот безбедносен систем на нашава држава и за секогаш го понижија македонскиот народ. Во Израел,

ниту еден Израелец никогаш нема да одговара за нешто што го сторил за интересите на Израел. И тогаш кога земјата ја покривавме со гробови, гледаа непријател број еден во редовите на сопствениот народ, а не во редовите на терористите. До кога македонската глава ќе биде сечена од Македонец?

Собранието и власта станаа расадници на државната деликвенција. Има ли некој уста во Уставниот суд да каже дека еден народ не може да биде државотворен три пати (Албанија, Косово, Македонија). За давање азил на терористи и на криминалци лидерите и законодавците се носат со лисици на рацете право од судница во затвор, а партиите се бришат од судскиот регистар и од овој простор.

Лејла Зана и група курдски интелектуалци, пратеници во турскиот Парламент, колеги на Шаќири, издржуваат затворски казни и по 15 години само затоа што дале пратеничка заклетва на курдски јазик! Како човек понекогаш да не зажали што Турците не владеат овде. Дојде време така што не знаеш кој е поголем државен непријател: оние кои треба да бидат судени или оние кои судат, дали терористите со кои коалицираше власта или власта која не знае како да си ги задржи позициите без нив. Можеби ова е единствената држава, ако сè уште е држава, која е под целосен протекторат на едно малцинство.

Меѓународното кривично право не ја признава локалната амнестија и за такви случаи се погрижила да основа специјален суд (universal jurisdiction), кој е застапен во многу земји (а најпознат е оној во Шпанија), за да не можат да ја избегнат казната оние кои извршиле злостор-

ства против човековите права и слободи. (Со Шпанија раководе познатиот магистер со светска репутација Балтазар Гарсон.)

Дали некој размислува како на овие простори ќе се живее под легализација на несуденото албанско вето. Нивната "среќа" е во тоа што нивниот зијан во Македонија е прашање дали ќе го видат за време на нивниот живот.

Одењето и тропането на врата со стуткана капа не е европски манир туку ропска понизност. Смачено ми е да го вртам и другиот образ. На некои тоа воопшто не им е проблем. Жална Македонијо! Ниту во песните со овие мангупи нема да те има. До кога ќе ги храниш оние кои сè уште жалат за твојот целат.

Солана е Шпанец. Веројатно знае колку членови на ЕТА има во Парламентот на Шпанија. На нашите предавници и на арнаутските екстремисти треба постојано да им се нагласува дека наскоро ќе дојде денот кога тие ќе одговараат за своите недела пред целиот македонски народ.

Вие нема да исчезнете како да не сте биле. Вие ќе исчезнете како да сте биле. А тоа не е исто. Каков е одговорот и оправдувањето на овие што толку веруваат во своите заблуди. Ќе проговори ли совеста во нивните души за времето на нивната несовесност? Никого нема да го избегне казната за кренатата рака врз браќата свои.

примариус
д-р Благоја Дамески,
Прилеп

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.